

## НЕПОПОЛНЕНИ МЕСТА

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми  
на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје  
во учебната 2017/2018 година

Факултет за драмски уметности (8 семестри)	редовни со кофинансирање	износ на ко- финансирање (во евра)	вкупен број на студенти
• Продукција	4	400	4

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеања и запишување за студиска програма Продукција

	прв рок	термин
Пријавување на кандидатите	15.09.2017	08:00h до 15:30h
Проверка на знаења и умеања	18.09.2017	10:00h
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од проверката на знаењата и умеањата и успехот од средно образование		
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	19.09.2017	
<b>Запишување на кандидатите</b>	20.09.2017	

### Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава од iKnow - системот. Бројот кој што кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување. При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (образец A1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7. потврда за уплата:  
- 1500 денари на жиро-сметката на факултетот.

**При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:**

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, \_\_\_\_\_ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро - сметката 10000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи).

Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

**Составен дел на Конкурсот се:**

**Прилог 1** - Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2016/2017 година

**Прилог 2** - Листа на екстерни предмети и интерни предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

**Прилог 3** - Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагаат државна матура

**Прилог 4** - Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2017/2018 година.

**Подетални информации на:**

[http://ukim.edu.mk/dokumenti\\_m/Konkurs\\_I\\_ciklus\\_2017-2018.pdf](http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_I_ciklus_2017-2018.pdf)